

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 61

Год. LXI

Среда, 27 јули 2005

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
899. Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија.....	2	постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	4
900. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2005 година.....	2	906. Правилник за дополнување на Правилникот за издавање на документ касова сметка за сторна трансакција и за функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување.....	4
901. Одлука за давање согласност на Годиншната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ - Велес во 2004 година.....	2	907. Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување.....	6
902. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	3	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
903. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	3	9. Преглед на Декларации, заеднички позиции и изјави на Европската унија (Брисел) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари - 30 јуни 2005 година.....	1
904. Изменување на лиценца под бр. 23-5694/1 од 09.10.2001 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	4	10. Преглед на Изјави на Претседателството на Европската унија (Њујорк, Женева, Виена) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари - 30 јуни 2005 година.....	4
905. Изменување на лиценца под бр. 23-4107/1 од 22.11.2004 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје за		Огласен дел.....	1-48

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 899.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јули 2005 година.

Бр. 07-2901/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Народната банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 3/2002, 51/2003, 85/2003 и 40/2004) во членот 89 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"Во случај кога резервите на Народната банка целосно се искористени за покривање на загубата од ставот 3 на овој член, Република Македонија обезбедува средства за дополнување на општите резерви во износ до 40% од износот на основниот капитал на Народната банка. Средствата за општи резерви се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и/или со издавање на државни хартии од вредност."

Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите: "став 3" се заменуваат со зборовите: "ставовите 3 и 4".

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BANKËN POPULLORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 3/2002, 51/2003, 85/2003 dhe 40/2004) në nenin 89 pas paragrafit 3, shtohet paragrafi i ri 4, si vijon:

"Në rastin kur rezervat e Bankës Popullore në tërësi janë shfrytëzuar për mbulimin e humbjes nga paragrafi 3 i këtij neni, Republika e Maqedonisë siguron mjete për plotësimin e rezervave të përgjithshme në shumë prej 40% nga shumata e kapitalit kryesor të Bankës Popullore. Mjetet për rezerva të përgjithshme sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe/ose përmes emetimit të letrave shtetërore me vlerë".

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 5 fjalët: "paragrafi 3", zëvendësohet me fjalët: " paragrafët 3 dhe 4".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 900.

Врз основа на член 29, став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2005 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 96/04) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ И ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2005 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2005 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 40/05), во точката 1:

ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА зборовите:

"- За изградба на водоснабдителен систем за водоснабдување на населено место Клисура", се заменуваат со зборовите: "- За изградба на фекална канализација во населено место Корешница".

ОПШТИНА ТЕТОВО зборовите:

"- За изградба на фекална канализација на дел од улицата "Иво Лола Рибар" (П-фаза) во Тетово	2000000.00
- За изградба на фекална канализација П-ра станбена единица во Тетово, на улиците "Кичевска", "Преспанска", "110", "111" и "112"	2000000.00
- За изградба на фекална канализација на дел од улицата "Браќа Миладинови" во Тетово	1800000.00"
се заменуваат со зборовите:	
"- За изградба на фекална канализација на дел од улицата "Иво Лола Рибар" (П-фаза) во Тетово	5800000.00"

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2716/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски, с.р.**

901.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО "ЛИСИЧЕ" - ВЕЛЕС ВО 2004 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за водостопанство "Лисиче" -

Велес во 2004 година бр. 02-69/7 и 02-69/6 од 28.02.2005 година, усвоени од Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство "Лисиче" - Велес, на седницата одржана на 28.02.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-932/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

902.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2005 година, донесе

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клубот ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. "Благој Тоска" бр. 212 во Тетово.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 21 автомати за игри на среќа и 1 електронски рулет.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 4, алинеја 2.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2 на оваа точка, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2763/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

903.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2005 година, донесе

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. "Климент Охридски" бр. 3/5 во Скопје.

Во автомат клубот ќе бидат поставени 16 (шеснаесет) автомати за игри на среќа и 1 (еден) електронски рулет (автомат што овозможува учество на повеќе играчи).

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

6. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2764/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

904.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2005 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-5694/1 ОД 09.10.2001 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ
ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ “ЛОТАРИЈА
НА МАКЕДОНИЈА“ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 23-5694/1 од 09.10.2001 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри “ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ - Скопје, во точката 2 зборовите: “ул. “Борис Кидрич“ бр. 24 во Штип“ се заменуваат со зборовите: “ул. “Кеј 8-ми Ноември“ бр. 1 во Струга“.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2765/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

905.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2005 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-4107/1 ОД 22.11.2004 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ
ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ “ЛОТАРИЈА
НА МАКЕДОНИЈА“ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ИГРА НА СРЕЌА
“ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“**

1. Во Лиценцата под бр. 23-4107/1 од 22.11.2004 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри “ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ - Скопје, во точката 2 зборовите: “ул. “Горче Петров“ бб во Скопје“ се заменуваат со зборовите: “ул. “Горче Петров“ бр. 60 во Скопје“.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2679/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

906.

Врз основа на член 10 став 2 и член 19 од Законот за регистрирање на готовински плаќања (“Службен весник на РМ” бр. 31/2001, 42/2003 и 40/2004), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОКУМЕНТ КАСОВА СМЕТКА ЗА СТОРНА
ТРАНСАКЦИЈА И ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И
ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КОИ ТРЕБА
ДА ГИ ИМААТ ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И
ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ
ЗА УПРАВУВАЊЕ**

Член 1

Во Правилникот за издавање на документ касова сметка за сторна трансакција и за функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем на управување (“Службен весник на РМ” бр. 55//2001, 57/2001, 99/2001 и 91/2004), во членот 2 по точката 14 се додава нова точка 15 која гласи:

“15. Книга на дневни финансиски извештаи претставува збир на сите дневни финансиски извештаи.”

Точките 15 и 16 стануваат точки 16 и 17.

Член 2

По членот 31 се додава нов член 31-а кој гласи:

“Член 31-а

Книга на дневни финансиски извештаи

(1) Книгата на дневни финансиски извештаи ги содржи следниве задолжителни елементи и податоци:

1. Назив и седиште на даночниот обврзник;
2. Назив и адреса на деловниот објект;
3. Даночен број;
4. Даночен број под кој е регистриран даночниот обврзник за ДДВ;
5. Дата на која е регистриран прометот, внесен во книгата од дневниот финансиски извештај;
6. Вкупен промет во тековниот ден со вкалкулиран данок, искажан по даночни стапки;
7. Вкупен промет во тековниот ден (заедно со ДДВ);
8. Износ на ДДВ во тековниот ден по даночни стапки и
9. Вкупен износ на ДДВ во тековниот ден.

(2) Во книгата се регистрираат податоците за вкупниот промет и ДДВ по работни денови, збирно за секој календарски месец и вкупно за годината.

(3) Книгата на дневни финансиски извештаи се води за секој деловен објект во кој се користат фискални апарати, а во објект во кој се користат повеќе фискални апарати, дневните извештаи во книгата се евидентираат збирно.

(4) Образецот на Книгата за дневни финансиски извештаи (КДФИ-01) е составен дел на овој Правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-17761/1
20 јули 2005 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ

907.

Врз основа на член 14 точка а) и член 45 став 5, а во врска со член 44 и член 48 од Законот за електронските комуникации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/2005), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на 14.07.2005 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НИВОТО НА ДЕТАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕРЕНТНИТЕ ПОНУДИ ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЈАВУВАЊЕ

I.

Општи одредби

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишува нивото на деталност на информациите содржани во референтната понуда за интерконекција и начинот на нивното објавување, условите за обезбедување на интерконекција на јавните комуникациски мрежи, обврските на операторите на јавни комуникациски мрежи за склучување на договори за интерконекција, како и доставување на референтната понуда за интерконекција на операторите со значителна пазарна моќ на одобрување до Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенција).

Член 2

Цел

Со овој правилник се има за цел да се обезбедат:

(а) општи услови за воспоставување на интерконекција на јавни комуникациски мрежи;

(б) воспоставување на интерконекција на јавни комуникациски мрежи;

(в) услови под кои операторите на јавни комуникациски мрежи со значителна пазарна моќ се должни да одговорат на барањата за интерконекција од страна на другите оператори на јавни комуникациски мрежи, вклучувајќи ги и содржината, формата и постапките за поднесување и објавување на референтна понуда за интерконекција;

(г) секој краен корисник, поврзан на било која јавна комуникациска мрежа во Република Македонија, да биде во можност да комуницира со било кој друг краен корисник, поврзан на која било друга јавна комуникациска мрежа, и

(д) конкуренција во областа на електронските комуникации; меѓуоперативност на мрежите и услугите, недискриминација на операторите и/или давателите на услуги, како и транспарентност и технолошка неутралност.

Член 3

Дефиниции

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот за електронските комуникации, се употребуваат и изрази кои го имаат следното значење:

(а) **точка за интерконекција** е електронска пристапна точка за физичко поврзување на јавни комуникациски мрежи;

(б) **услуга за започнување на повик (call origination)** е пренос на повик од мрежната приклучна точка на претплатник од една јавна комуникациска мрежа до точка за интерконекција поврзана на друга јавна комуникациска мрежа;

(в) **услуга за завршување на повик (call termination)** е пренос на повик од точка за интерконекција до мрежната приклучна точка на повиканиот претплатник во друга јавна комуникациска мрежа, идентификуван според географскиот број, или до уредот или опремата за идентификување на претплатниците на оператор на јавна мобилна комуникациска мрежа;

(г) **МУТ-Меѓународна унија за телекомуникации (ITU-International Telecommunications Union)** и

(д) **LRIC (Long Run Incremental Costs)** - методологија за пресметка на долгорочни трошоци.

II.

Општи услови

Член 4

Обврска за обезбедување на интерконекција

(1) Операторите на јавни комуникациски мрежи се должни да обезбедат интерконекција со нивните мрежи, под пазарни услови, на барање на други оператори на јавни комуникациски мрежи.

(2) Условите од договорите за интерконекција не смеат да се во спротивност со Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него и каде што е применливо, одобрената референтна понуда за интерконекција.

Член 5

Барање за интерконекција

(1) Операторот на јавна комуникациска мрежа кој сака да ја поврзе својата јавна комуникациска мрежа со јавната комуникациска мрежа на друг оператор, треба да поднесе барање за интерконекција до другиот оператор.

(2) Операторот од кој е побарана интерконекција, треба да достави одговор во рок од 30 (триесет) дена од денот на поднесеното барање за интерконекција.

(3) Барањето од став 1 на овој член, меѓу другото, треба да содржи:

(а) услуги за интерконекција на мрежата, кои операторот планира да ги обезбедува;

(б) интерфејси, листа и идентификација на точките за интерконекција;

(в) предвиден обем на сообраќај по дестинации.

(4) Одговорот од операторот на јавна комуникациска мрежа до кого е доставено барање за интерконекција, треба да содржи информации за техничките можности на мрежата за да се овозможи воспоставување на точките за интерконекција и податоци за планирани измени и проширувања на мрежата поврзани со интерконекцијата.

(5) Барањето за интерконекција може да биде одбиено поради основани технички и финансиски причини. Одговорот со образложение за одбивањето во писмена форма се доставува до подносителот на барањето и до Агенцијата.

(6) Доколку операторите не склучат договор за интерконекција во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на поднесување на барањето за интерконекција, на барање доставено од еден од операторите, Агенцијата постапува согласно Законот за електронските комуникации.

(7) Агенцијата постапува по сопствена иницијатива ако договорот за интерконекција е склучен спротивно на Законот за електронските комуникации.

Член 6

Трошоци за интерконекција

Трошоците за воспоставување интерконекција се на товар на операторот кој го поднел барањето за интерконекција, освен во случај кога страните поинаку ќе се договорат.

Член 7 Договор за интерконекција

(1) Операторите на јавни комуникациски мрежи на барање за интерконекција ќе обезбедат точки за интерконекција според барањето, каде што е технички можно, вклучувајќи и колокација на опремата за интерконекција имајќи ја предвид функционалноста на двете мрежи.

(2) Договорот за интерконекција, покрај со одредбите од Законот за електронските комуникации и овој правилник, треба да биде во согласност и со националните стандарди, стандардите на Европската унија и препораките на МУТ.

(3) Договорот за интерконекција, особено содржи одредби за:

(а) точки за интерконекција со услови за поврзување на јавни комуникациски мрежи;

(б) вид на електронски комуникациски услуги за интерконекција и нивниот квалитет;

(в) интерфејси, стандарди и технички спецификации;

(г) постапки за обезбедување на примена на стандардите за електронските комуникациски услуги;

(д) меѓуоперативност, како и користење на меѓународни системи за сигнализација на МУТ и хармонизирани стандарди и технички прописи на Европската унија;

(е) планирање и управување на комуникацискиот сообраќај;

(ж) тајност и доверливост на комуникациите;

(з) надоместоци за интерконекција;

(и) услови за плаќање и постапки за порамнување;

(к) времетраење на договорот од најмалку 12 (дванаесет) месеци;

(л) постапка за имплементирање на нови точки за интерконекција или надградба на капацитетите на постојните точки за интерконекција;

(м) рок за започнување со работа, измена, одржување или прекин на електронската комуникациска мрежа на еден од операторите кои влијаат на интерконекцијата со другиот оператор;

(н) постапка за договарање за технички измени кои би влијаеле на интерконекцијата и за техничките и финансиските последици од овие измени;

(о) одговорност на операторите за квалитетот на јавните комуникациски услуги;

(п) овозможување на трансфер на технологии со услови и цени;

(р) постапка за измена на договорот за интерконекција;

(с) постапка во случај на прекршување на договорот.

Член 8 Доверливост на информациите

(1) Операторите, како страни во договорот за интерконекција, обезбедуваат доверливост на сите податоци разменети во текот на преговорите и во текот на склучувањето на договорот.

(2) Податоците разменети за потребите на договорот за интерконекција не смеат да се користат од операторите за стекнување конкурентска предност или за каква било друга цел, освен за имплементација и спроведување на договорот и не смеат да се пренесуваат на трети лица.

(3) Договорот за интерконекција содржи одредби за доверливост на информациите што се разменуваат меѓу операторите.

Член 9 Доставување на договорите до Агенцијата

Договорите за интерконекција во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на нивното потпишување се доставуваат до Агенцијата.

III. Интерконекција со оператори на јавни комуникациски мрежи со значителна пазарна моќ

Член 10 Обврски на оператор со значителна пазарна моќ

(1) Операторот со значителна пазарна моќ ќе ги задоволи барањата за интерконекција на кое било место од својата мрежа каде што е тоа технички можно, вклучувајќи и точки за интерконекција кои не претставуваат крајни приклучни точки на мрежата.

(2) Операторот со значителна пазарна моќ ја објавува референтната понуда за интерконекција на својата веб-страница и на друг начин ја прави јавно достапна во рок од 5 (пет) дена од денот на одобрувањето од страна на Агенцијата.

(3) Со референтната понуда за интерконекција од став 2 на овој член, операторот со значителна пазарна моќ, обезбедува:

(а) услуги за започнување на повик и услуги за завршување на повик;

(б) избор на оператор;

(в) пристап до служба за итни повици;

(г) услуги со додадена вредност;

(д) претставување на идентификација на повикувачка линија (CLIP), рестрикција на претставување на идентификација на повикувачка линија (CLIR), претставување на идентификација на повикана линија (COLP) и рестрикција на претставување на идентификација на повикана линија (COLR);

(е) услуги за обезбедување на комуникации со посредување на служба на оператор;

(ж) услуги за пристап до служба за информации за телефонски броеви;

(з) изнајмени линии за интерконекција.

(4) Операторот со значителна пазарна моќ ќе изврши дополнување на услугите наведени во став 3 од овој член, на барање на Агенцијата врз основа на направена анализа на пазарот.

(5) Услугите за интерконекција мора да бидат доволно расчленети, за да операторот што бара интерконекција не е обврзан да плаќа надоместок за услуги што не ги побарал.

Член 11 Содржина на референтната понуда за интерконекција

Референтната понуда за интерконекција на оператор со значителна пазарна моќ, особено содржи:

(а) вид на електронски комуникациски услуги во врска со интерконекцијата;

(б) географска достапност на услугите за интерконекција;

(в) постапка за поднесување на барање за интерконекција и склучување на договор за интерконекција;

(г) рокови за исполнување на барањето за интерконекција;

(д) структура и ниво на цени за интерконекција;

(е) услови за плаќање, вклучувајќи и порамнување;

(ж) спецификација на меѓународни системи за сигнализација на МУТ и хармонизирани стандарди и технички прописи на Европската унија;

(ж) интерфејси, листа и идентификација на точките за интерконекција со технички детали и капацитет на секоја точка за интерконекција и други технички стандарди за интерконекција;

(з) услови за меѓуоперативно тестирање;

(с) пристап до служба за информации за телефонски броеви, обезбедување на комуникации со посредување на служба на операторот и служби за итни повици;

(и) предвиден обем на комуникацискиот сообраќај;

(ј) индикатори за квалитет на услугите;

(к) просторни услови за колокација на опрема за интерконекција и услови за физички пристап до опремата;

(л) заштита на правата на интелектуална сопственост;

(љ) времетраење на договорот за интерконекција;

(м) постапка за измена на договорот за интерконекција при промена на референтната понуда за интерконекција, како и повторно преговарање за договор за интерконекција;

(н) дефинирање и ограничување на одговорноста и обештетувањата;

(њ) постапка за решавање на спорови;

(о) постапка за раскинување на договорот за интерконекција и

(п) лица за контакт во врска со прашања поврзани со интерконекција.

Член 12

Постапка за одобрување на референтна понуда за интерконекција

(1) Операторите со значителна пазарна моќ на релевантен пазар, се должни во рок од 30 (триесет) дена од денот на донесувањето на одлуката со која се определени за оператори со значителна пазарна моќ да достават до Агенцијата предлог на референтна понуда за интерконекција, која мора да биде доволно детална, за да можат другите оператори што бараат специфични услуги поврзана со интерконекцијата, да не плаќаат за техничките средства што не се потребни за бараната услуга.

(2) Агенцијата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на предложената референтна понуда за интерконекција ја разгледува и одобрува референтната понуда за интерконекција или го известува операторот на јавна комуникациска мрежа со значителна пазарна моќ дека истата не е во согласност со одредбите од Законот за електронските комуникации и овој правилник.

(3) Доколку предложената референтна понуда за интерконекција не е во согласност со одредбите од Законот за електронските комуникации и овој Правилник, Агенцијата со известувањето во писмена форма може да побара од операторот на јавна комуникациска мрежа со значителна пазарна моќ да изврши измени на предложената референтна понуда за интерконекција, со отстранување на неусогласеностите и во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на известувањето, да достави изменет предлог на референтна понуда за интерконекција.

(4) Доколку изменетиот предлог на референтна понуда за интерконекција доставен до Агенцијата не е во согласност со известувањето од Агенцијата од став 3 на овој член, ќе се одобри референтната понуда за интерконекција на операторот со значителна пазарна моќ со направените измени што биле побарани од Агенцијата.

(5) Агенцијата по одобрување на предложената референтна понуда за интерконекција ја објавува на својата веб-страница.

(6) По одобрување на референтната понуда за интерконекција, операторот на јавна комуникациска мрежа со значителна пазарна моќ обезбедува соодветни информации од референтната понуда за интерконекција за другите оператори на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги.

Член 13

Цени за интерконекција

(1) Цените за интерконекција утврдени со референтната понуда за интерконекција на операторите на јавните електронски комуникациски мрежи со значителна пазарна моќ, ќе бидат определени според трошоците и карактеристиките и можностите што ќе бидат вклучени во сметководствените системи за трошоци, засновани на целосно распределените идни предвидливи трошоци на мрежата, а идните предвидливи трошоци можат да се засноваат на тековните трошоци.

(2) Агенцијата ги контролира цените од референтната понуда за интерконекција врз основа на методологија со која најприближно се одредува економски ефикасното формирање на цените за интерконекција, земајќи ги во предвид цените од споредливите конкурентни пазари и споредливи оператори.

(3) Во период од 2 (две) години од влегување во сила на овој правилник, цените за интерконекција што ги нудат операторите на јавните електронски комуникациски мрежи со значителна пазарна моќ што се утврдени со референтната понуда за интерконекција, ќе се засноваат на LRIC методологијата, со можност долгорочната предвидлива вредност на мрежните елементи неопходни за интерконекција да се пресметува користејќи ги како основа тековните трошоци на операторите на јавните електронски комуникациски мрежи со значителна пазарна моќ.

IV.

Преодни и завршни одредби

Член 14

Престанок на важноста

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престануваат да важат Општите услови за склучување на договори за меѓусебно поврзување на телекомуникациските мрежи на јавните телекомуникациски оператори („Службен весник на РМ“ бр. 69/99).

Член 15

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13/27
14 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Комисијата на Агенција
за електронски комуникации,
Софче Јовановска, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.